

# **ПРЕДМЕТ: ХИДРАУЛИЧНИ МАШИНИ, НАСОКА: ТТ И ТЕ**

## **I ОСНОВИ НА ХИДРАУЛИЧНИТЕ МАШИНИ**

1. Основни поими и класификација.  
**(а:** страна 1-18; **б:** глава 1, страна 1-3 и 7-9; **г:** страна 1-7)
2. Основни работни параметри на турбомашините.  
**(в:** глава 2, страна 1-6; **б:** глава 1.3, страна 4-5)
3. Експериментално определување на напонот на хидрауличните турбомашини.  
**(а:** страна 30-34)
4. Одредување на напорот на постројката. (**а:** страна 34-38)
5. Струење низ турбомашините. (**а:** страна 53-55; **г:** страна 51-55)
  - 5.1. Видови на решетки од профили. (**а:** страна 55-60; **г:** страна 101-104)
  - 5.2. Својства на струење низ решетки. (**г:** страна 105-107)
6. Кинематика на струењето, апсолутно и релативно струење.  
**(б:** глава 2, страна 6-10)
7. Триаголници на брзини. (**а:** страна 76-79; **г:** страна 68-69)
8. Струење низ обртни решетки (**г:** страна 120-122)
9. Степен на скретливост на решетката (**а:** страна 79-80; **г:** страна 132-136)
10. Единечна енергија и Ојлерова равенка за бесконечен број лопатки.  
**(б:** глава 2, страна 11-13; **г:** страна 63-68)
11. Ојлерова равенка за конечен број лопатки. (**а:** страна 100-102)
12. Енергетска равенка (втора форма на Ојлеровата равенка  
**(б:** глава 2, страна 14-16)
13. Влијание на конечниот број на лопатки врз размена на енергијата  
**(б:** глава 2, страна 16-19)
14. Степен на смалување на напорот. (**а:** страна 104-108; **б:** глава 2, страна 19-22)
15. Кинематски степен на реакција на работно коло. (**а:** страна 108-109)
16. Енергетски губитоци кај хидраулични турбомашини. (**в:** глава 2, страна 7-9)
17. Степен на полезно дејство на хидраулични турбомашини.  
**(в:** глава 2, страна 9-10; **б:** глава 1, страна 5-7)
18. Теорија на сличност и моделирање на хидраулични турбомашини.  
**(а:** страна 162-169; **в:** глава 2, страна 10-14)
19. Единични и специфични големини. (**в:** глава 2, страна 14-17)
20. Кофициенти на напорот и протокот.  
**(в:** глава 2, страна 18; **б:** глава 2, страна 34-39)
21. Класификација на турбомашините.  
**(б:** глава 2, страна 30-34; **в:** глава 2, страна 16)

## **II ЦЕНТРИФУГАЛНИ ПУМПИ**

1. Класификација на центрифугалните пумпи. (**б:** глава 3, страна 1-3)
2. Задача и пресметка на работното коло. (**б:** глава 3, страна 3-6)
3. Мериџијански пресек на колото. (**б:** глава 3, страна 13-14)
4. Лопатки од еден кружен лак. (**б:** глава 3, страна 14-16)
5. Определување на мериџијанскиот пресек и одредување на струјниците.  
**(б:** глава 3, страна 19-23)
6. Експериментални кофициенти за определување на формата на мериџијанскиот пресек. (**б:** глава 3, страна 34-36)
7. Пресметка и конструкција на спиралата. (**б:** глава 3, страна 37-43)
8. Аксијална хидраулична сила. (**б:** глава 3, страна 54-63)
9. Заптивки кај центрифугалните пумпи. (**б:** глава 3, страна 63-72)
10. Едностепена центрифугална пумпа. (**б:** глава 3, страна 73-76)

### **III АКСИЈАЛНИ ПУМПИ**

1. Опис и класификација на аксијалните пумпи. (**б:** глава 5, страна 1-2)
2. Триаголници на брзините и равенка за напорот. (**б:** глава 5, страна 5-8)
3. Пресметка на задколо (дифузор). (**б:** глава 5, страна 15-18)
4. Конструктивни делови и функција. (**б:** глава 5, страна 22-23)

### **IV КАВИТАЦИЈА КАЈ ПУМПИТЕ**

1. Услови за појава на кавитација (**б:** глава 6, страна 1-4)
2. Знаци на кавитација (**б:** глава 6, страна 4-5)
3. Дозволена всисна висина (**б:** глава 6, страна 5-9)
4. Определување на кавитациската резерв (**б:** глава 6, страна 9-14)
5. Подобрување на кавитациските карактеристики (**б:** глава 6, страна 14-15)

### **V РАБОТНИ КАРАКТЕРИСТИКИ**

1. Теоретски работни криви на пумпите (**б:** глава 7, страна 1-4)
2. Експериментално определување на работните криви (**б:** глава 7, страна 4-9)
3. Работна точка на пумпата (**б:** глава 7, страна 11-14)
4. Нестабилна работа (**б:** глава 7, страна 14-15)
5. Паралелна и сериска врска (**б:** глава 7, страна 15-17)
6. Регулирање на пумпите (**б:** глава 7, страна 17-23)
7. Промена на карактеристиката со промена на  $D_2$  (**б:** глава 7, страна 24-25)

### **VI ХИДРАУЛИЧНИ ТУРБИНИ**

1. Конструкции на Францис турбини (**в:** глава 2, страна 26-32)
2. Конструкции на Каплан турбини (**в:** глава 2, страна 32-38)
3. Спирала и дифузор кај реакциските турбини (**в:** глава 2, страна 42-55)
4. Всисна висина кај турбините (**в:** глава 2, страна 25-26)
5. Конструкции на Пелтон турбини (**в:** глава 2, страна 55-63)
6. Карактеристики на хидрауличните турбини (**в:** глава 2, страна 64-76)
7. Моделски карактеристики на турбините (**в:** глава 2, страна 76-80)
8. Конструирање на работни карактеристики (**в:** глава 2, страна 81-84)
9. Споредба на типовите турбини (**в:** глава 2, страна 84-87)
10. Регулирање на турбините (**в:** глава 2, страна 93-99 и 4 шеми)

### **VII ХИДРАУЛИЧНИ ВОЛУМЕНСКИ МАШИНИ**

1. Основни поими и поделба. (**а:** страна 265-268)
2. Работен волумен, загуби и с.п.д.. (**а:** страна 268-278)
3. Теоретска снага и механички загуби. (**а:** страна 279-284)
4. Сумарни загуби и ефективна снага. (**а:** страна 284-289)
5. Радијално клипни пумпи. (**а:** страна 290-294)
6. Ротационо аксијални клипни пумпи. (**а:** страна 319-323)
7. Ротациони крилни пумпи. (**а:** страна 337-341)
8. Запчести пумпи. (**а:** страна 357-358)
9. Хидраулични цилиндри. (**а:** страна 370-375)
10. Хидраулични акумулатори. (**а:** страна 383-388)

## **VIII ХИДРОЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ**

**A. Пумпни станици.**

1. Значење и класификација на пумпните станици (**б:** глава 8, страна 1-9)
2. Податоци за избор на пумпа (**б:** глава 8, страна 21-25)
3. Положба и видови на цевководи (**б:** глава 8, страна 31-36)
4. Заштита од хидрауличен удар (**б:** глава 8, страна 59-69)

**Б. Хидроцентрали. (**в:** глава 3, страна 105-115)**

### **ЛИТЕРАТУРА:**

**а: З. Костиќ, "Хидраулични машини" - умножени предавања МФС**

**б: Б. Ристиќ, "Пумпи и пумпни станици" - Научна книга Белград**

**в: П. Радулов, "Хидраулични машини и постројки"- Технички универзитет Софија**

**г: Љ. Крсмановиќ, А. Гајик, "Турбомашине"-Универзитет во Белград**